

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА НА ОБРАСЦИТЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ**  
**НА НАСТАНАТИТЕ ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ, ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА**  
**ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ДРУГИ НАСТАНИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата на обрасците, начинот на водење на евиденциите на настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење на пожари и други настани.

Член 2

Како пожари се евидентираат неконтролираните горења кои предизвикале повреда или смрт на луѓе и кои причиниле материјална штета не помала од 150 евра во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија или намерно биле предизвикани.

За пожарите од став 1 на овој член настанати на објекти и сообраќајни средства, државните органи, правните лица, лицата кои самостојно вршат дејност како и противпожарната единица на чие подрачје настанал пожарот пополнуваат Статистички лист за пожар (Образец П-1) кој ги содржи следните податоци: место на настанување на пожарот, кој е оштетен, сопственост и осигураност, објект каде е настанат пожарот, од што е предизвикан пожарот, причина за пожарот, време кога настанал пожарот и интервенција, како е откриен пожарот, начин на известување на противпожарната единица, тактички настап на противпожарната единица, учесници во интервенцијата, последици од пожарот, потрошени средства за гаснење и оштетена опрема, дали противпожарната единица учествувала и дали е поднесена кривична или прекршочна пријава, а за пожарите на отворен простор се пополнуваат и Статистички лист за пожар на отворен простор (Образец П-2) кој ги содржи следните податоци: локација на која настанал пожарот, време на делување, откривање, начин на предизвикување и причини за пожарот, услови при настанување на пожарот, тип на пожар, ангажирање на гасначи и средства, применета тактика на гаснење и средства, загуби и вид на опожарена површина.

Член 3

Противпожарната единица која интервенира во гаснењето на пожарите од член 2 на овој правилник, за истите води евиденција во посебна книга која ги содржи следните податоци: реден број, место на настанување на пожарот, вид на опожарениот објект или отворен простор, време на почеток на интервенцијата, сили со кои е интервенирано (возила и работници), раководител на интервенцијата, оштетен, сектор на сопственост, проценета материјална штета, повредени и погинати (пожарникари и граѓани), време на завршување на интервенцијата и кој вршел увид на пожарот.

Во државните органи, правните лица и лицата кои самостојно вршат дејност книгата се води од страна на овластено лице на истоветен начин како и во противпожарните единици.

Книгата се води од страна на дежурниот пожарникар на врски кој по враќање на екипата која била на пожар ги евидентира податоците од став 1 на овој член, а нивната точност со свој потпис ја потврдува лицето кое раководело со гаснењето на пожарот.

Не се вршат исправки на заведените податоци во книгата, а увид на нивното точно и навремено пополнување на истата се врши од страна на командирот на противпожарната единица.

По исполнување на книгата со податоци истата се заверува на последната страна од страна на командирот на противпожарната единица и се архивира согласно прописите за архивска граѓа.

#### Член 4

За пожарите со кои е причинета материјална штета помала од штетата утврдена во член 2 од овој правилник или не е причинета штета, нема повредени или загинати, државните органи, правните лица, лицата кои самостојно вршат дејност и противпожарната единица ги евидентира како „опожарувања“ со сите податоци како и другите пожари, а не пополнува статистички лист.

#### Член 5

За настанатите експлозии, државните органи, правните лица, лицата кои самостојно вршат дејност и противпожарните единици на чие подрачје настанала експлозијата, пополнува Статистички лист за експлозија (Образец Е-1) кој ги содржи следните податоци: место на настанување на експлозијата, оштетен, сопственост и осигураност, објект-простор каде настанала експлозијата, од што е предизвикана експлозијата, причина за експлозијата, време на настанување на експлозијата, како е пријавена експлозијата и дали е поднесена кривична или прекршочна пријава.

Ако по експлозијата настанал пожар, за истиот се пополнува и Статистички лист за пожар П-1 односно и Статистички лист за пожар на отворен простор П-2.

За експлозиите од став 1 на овој член, државните органи, правните лица,лицата кои самостојно вршат дејност и противпожарните единици водат евиденција во посебна книга која ги содржи следните податоци: реден број, место на експлозијата, вид на објектот односно просторот каде што настанала, време на настанување, оштетен, проценета материјална штета и други последици, како и дали по експлозијата настанал пожар.

Книгата се пополнува и се води на ист начин како и книгата за евиденција на пожари од член 3 на овој правилник.

#### Член 6

Државните органи, правните лица, лицата кои самостојно вршат дејност и противпожарната единица која интервенирала на техничка интервенција или друг настан кој не спаѓа во пожар и експлозија, за истите води евиденција во посебна книга која ги содржи истите податоци како и книгата за евиденција на експлозии од член 5 на овој правилник и се пополнува и се води на ист начин како и книгата за евиденција за пожари од член 3 на овој правилник.

За техничките интервенции или други настани од став 1 на овој член, државните органи, правните лица, лицата кои самостојно вршат дејност и противпожарната единица пополнува Статистички лист за техничка интервенција или за други настани (Образец Т-1) кој ги содржи следните податоци: место на настанот, оштетен, сопственост и осигурување, вид на настанот, вид на интервенцијата, објект-простор на настанот, како е предизвикан настанот, причина за настанот, време кога настанот се случил и интервенција, на кој начин е известена противпожарната единица, учесници во интервенцијата, последици од настанот и оштетена опрема.

#### Член 7

Причините за настанатиот пожар, експлозија, техничка интервенција или за други настани се внесуваат во статистичките листи врз основа на наодот на надлежниот орган кој ги утврдил причините.

Кога од страна на надлежниот орган не може да се утврдат причините за настанатиот пожар, експлозја, техничка интервенција или за други настани, во тој случај податоците се доставуваат по нивното дополнително утврдување.

#### Член 8

Обрасците: П-1, П-2, Е-1 и Т-1 се составен дел на овој правилник.

#### Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите и за начинот на известување на органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 9/89).

#### Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-932/1  
27 април 2006 година  
Скопје

Директор на дирекцијата  
за заштита и спасување  
**Киро Атанасов, с.р.**

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ ЗА  
**ПОЖАР**

Реден број на листот \_\_\_\_\_

1.	МЕСТО НА ПОЖАРОТ	_____ (улица и број) _____ (општина) Оддалеченост од ТПШЕ _____ км	_____																																																																																																																														
2.	ОШТЕ-ТЕН	Име _____ Вид на дејност: _____	_____																																																																																																																														
3.	СОПСТВЕНОСТ И ОСИГУРАНОСТ	Приватна __ 1, - Државна __ 2, - Странска __ 3, Мешовита __ 4, Останато __ 5  Осигуран __ 1, - Неосигуран __ 2	_____ _____																																																																																																																														
4.	ОБЈЕКТОТ КАДЕ Е НАСТАНАТ ПОЖАРОТ	<b>А. Градежни објекти:</b> <table> <tr><td>- Станбена зграда</td><td>01</td><td>- Хотел - мотел - камп</td><td>15</td><td>- Верски објект</td><td>27</td></tr> <tr><td>- Деловна зграда</td><td>02</td><td>- Силос</td><td>16</td><td>- Угостителски објект</td><td>28</td></tr> <tr><td>- Станбе. дел. зграда</td><td>03</td><td>- Кино - театар</td><td>17</td><td>- Индивидуална стам.зграда</td><td>29</td></tr> <tr><td>- Станбе. земјо. зграда</td><td>04</td><td>- Музеј</td><td>18</td><td>- Аеродромски објект</td><td>30</td></tr> <tr><td>- Административна зграда</td><td>05</td><td>- Магазин за готова стока</td><td>19</td><td>- Градилиште</td><td>31</td></tr> <tr><td>- Земјоделска зграда</td><td>06</td><td>- Маг. за запаливи течности</td><td>20</td><td>- Електрична централа</td><td>32</td></tr> <tr><td>- Барака</td><td>07</td><td>- Магазин за експлозивен материјал</td><td>21</td><td>- Трансформаторска станица</td><td>33</td></tr> <tr><td>- Шупа-помошна просторија</td><td>08</td><td>- Останати магацини</td><td>22</td><td>- Разводни постројки</td><td>34</td></tr> <tr><td>- Термоелектрана</td><td>09</td><td>- Стовариште затворено</td><td>23</td><td>- Плинира</td><td>35</td></tr> <tr><td>- Хидроелектрана</td><td>10</td><td>- Стовариште отворено</td><td>24</td><td>- Рафинерија</td><td>36</td></tr> <tr><td>- Паркиралиште - гаража</td><td>11</td><td>- Трговски дуќан</td><td>25</td><td>- Производен погон</td><td>37</td></tr> <tr><td>- Детски дом</td><td>12</td><td>- Занаџтиски дуќан</td><td>26</td><td>- Помошен погон</td><td>38</td></tr> <tr><td>- Старечки дом</td><td>13</td><td></td><td></td><td>- Ост градежни објекти</td><td>39</td></tr> <tr><td>- Училиште</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>Б. Положба на просторите:</b> Подрум - 1, Приземје - 2, Меѓукат - 3, Кат - 4, Кров - 5. <b>В. Степен на оштетување:</b> Потполно - 1, Делумно - 2. <b>П. Сообраќајно средство:</b> <table> <tr><td>- Електрична локомотива</td><td>01</td><td>- Трамвај</td><td>05</td><td>- Комби</td><td>09</td></tr> <tr><td>- Дизел локомотива</td><td>02</td><td>- Патничко моторно возило</td><td>06</td><td>- Останати возила</td><td>10</td></tr> <tr><td>- Теретен вагон</td><td>03</td><td>- Автобус</td><td>07</td><td>- Возило за воздушен сообр.</td><td>11</td></tr> <tr><td>- Патнички вагон</td><td>04</td><td>- Товарно моторно возило</td><td>08</td><td>- Возило за воден сообраќај</td><td>12</td></tr> </table> <b>Ш. Останато:</b> <table> <tr><td>- Сено</td><td>1</td><td>_____ тони</td><td>- Жито</td><td>3</td><td>_____ тони</td><td>- Сточна храна</td><td>5</td><td>_____ тони</td></tr> <tr><td>- Слама</td><td>2</td><td>_____ тони</td><td>- Дрва</td><td>4</td><td>_____ м<sup>3</sup></td><td>- Друго</td><td>6</td><td>_____ тони</td></tr> </table>	- Станбена зграда	01	- Хотел - мотел - камп	15	- Верски објект	27	- Деловна зграда	02	- Силос	16	- Угостителски објект	28	- Станбе. дел. зграда	03	- Кино - театар	17	- Индивидуална стам.зграда	29	- Станбе. земјо. зграда	04	- Музеј	18	- Аеродромски објект	30	- Административна зграда	05	- Магазин за готова стока	19	- Градилиште	31	- Земјоделска зграда	06	- Маг. за запаливи течности	20	- Електрична централа	32	- Барака	07	- Магазин за експлозивен материјал	21	- Трансформаторска станица	33	- Шупа-помошна просторија	08	- Останати магацини	22	- Разводни постројки	34	- Термоелектрана	09	- Стовариште затворено	23	- Плинира	35	- Хидроелектрана	10	- Стовариште отворено	24	- Рафинерија	36	- Паркиралиште - гаража	11	- Трговски дуќан	25	- Производен погон	37	- Детски дом	12	- Занаџтиски дуќан	26	- Помошен погон	38	- Старечки дом	13			- Ост градежни објекти	39	- Училиште	14					- Електрична локомотива	01	- Трамвај	05	- Комби	09	- Дизел локомотива	02	- Патничко моторно возило	06	- Останати возила	10	- Теретен вагон	03	- Автобус	07	- Возило за воздушен сообр.	11	- Патнички вагон	04	- Товарно моторно возило	08	- Возило за воден сообраќај	12	- Сено	1	_____ тони	- Жито	3	_____ тони	- Сточна храна	5	_____ тони	- Слама	2	_____ тони	- Дрва	4	_____ м <sup>3</sup>	- Друго	6	_____ тони	_____ _____ _____ _____ _____
- Станбена зграда	01	- Хотел - мотел - камп	15	- Верски објект	27																																																																																																																												
- Деловна зграда	02	- Силос	16	- Угостителски објект	28																																																																																																																												
- Станбе. дел. зграда	03	- Кино - театар	17	- Индивидуална стам.зграда	29																																																																																																																												
- Станбе. земјо. зграда	04	- Музеј	18	- Аеродромски објект	30																																																																																																																												
- Административна зграда	05	- Магазин за готова стока	19	- Градилиште	31																																																																																																																												
- Земјоделска зграда	06	- Маг. за запаливи течности	20	- Електрична централа	32																																																																																																																												
- Барака	07	- Магазин за експлозивен материјал	21	- Трансформаторска станица	33																																																																																																																												
- Шупа-помошна просторија	08	- Останати магацини	22	- Разводни постројки	34																																																																																																																												
- Термоелектрана	09	- Стовариште затворено	23	- Плинира	35																																																																																																																												
- Хидроелектрана	10	- Стовариште отворено	24	- Рафинерија	36																																																																																																																												
- Паркиралиште - гаража	11	- Трговски дуќан	25	- Производен погон	37																																																																																																																												
- Детски дом	12	- Занаџтиски дуќан	26	- Помошен погон	38																																																																																																																												
- Старечки дом	13			- Ост градежни објекти	39																																																																																																																												
- Училиште	14																																																																																																																																
- Електрична локомотива	01	- Трамвај	05	- Комби	09																																																																																																																												
- Дизел локомотива	02	- Патничко моторно возило	06	- Останати возила	10																																																																																																																												
- Теретен вагон	03	- Автобус	07	- Возило за воздушен сообр.	11																																																																																																																												
- Патнички вагон	04	- Товарно моторно возило	08	- Возило за воден сообраќај	12																																																																																																																												
- Сено	1	_____ тони	- Жито	3	_____ тони	- Сточна храна	5	_____ тони																																																																																																																									
- Слама	2	_____ тони	- Дрва	4	_____ м <sup>3</sup>	- Друго	6	_____ тони																																																																																																																									
5.	ПОЖАРОТЕ ПРЕДИЗВИКАН	- Намерно 01 - Невнимание 02 - Детска игра 03 - Природни појави 04 - Од животни 05 - Неутврдено 06	_____																																																																																																																														
6.	ПРИЧИНА ЗА ПОЖАРОТ	- Конструктивни недостатоци 01 - Градежен недостаток 02 - Оштетувања - кварови 03 - Ложништа - огништа 04 - Искри од локомотиви 05 - Отворен пламен 06 - Догорче од цигара 07 - Заварување 08 - Електр. апарати и уреди 09 - Електрични проводници (куса врска и сл.) 10 - Статички електрицитет 11 - Проводници загреани со оптеретување 12 - Триење 13 - Брусење 14 - Судар 15 - Самоzapалување 16 - Егзотермна реакција 17 - Останати причини 18 - Неутврдено 19	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____																																																																																																																														

7.	ВРЕМЕ КОГА НАСТАНАЛ ПОЖАР И ИНТЕРВЕНЦИЈА	<b>Пожарот настанал:</b> час _____, ден _____, месец _____, година _____ Во работно време: да __ 1, не __ 2	<input type="checkbox"/>																																				
		Пријавата е примена: датум _____, час _____, мин. _____ Дојдено е на местото: датум _____, час _____, мин. _____ Пожарот е локализиран: датум _____, час _____, мин. _____ Пожарот е ликвидиран: датум _____, час _____, мин. _____ Интервенцијата е завршена: датум _____, час _____, мин. _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																				
8.		<b>ПОЖАР ИЛИ ОТКРИЕН:</b> Автоматски - 1, Од сопственик - 2, Од вработен - 3, Од граѓани - 4.	<input type="checkbox"/>																																				
9.		<b>ППЕ Е ИЗВЕСТЕНА:</b> Автоматски - 1, Телефонски - 2, Радио врска - 3, Преку курир - 4, На друг начин - 5, Не е известена - 6	<input type="checkbox"/>																																				
10.	ТАКТИЧКИ НАСТАП	До доаѓањето на ТППЕ на пожарот, била опожарена површина од _____ м <sup>2</sup> , а пожарот бил од класата: А - 1, Б - 2, Ц - 3, Д - 4, Е - 5 I. Тактички зафати: внатрешен напад - 1, надворешен напад - 2, комбинирани напад - 3. II. Ниво на гаснење: испрум - 1, голрум и приврме - 2, приврме - 3, приврме и кат - 4, кат - 5, меѓузат - 6, капош - 7, кров - 8, кров и кат - 9. III. Млазови на средства за гасење: млазови вода, млазови пена IV. Од колку страни е гаснет пожарот: една - 1, две - 2, три - 3, четири - 4. V. По доаѓањето на ТППЕ на пожарот, тој и потоа се ширел во затекнатиот пожарен сектор: да - 1, не - 2, зафатил _____ м <sup>2</sup> VI. По доаѓањето на ТППЕ на пожарот, тој се проширил на дотогаш непожарен пожарен сектор: да - 1, не - 2, зафатил _____ м <sup>2</sup> VII. Тешкотии при интервенцијата: непристапност до објектот - 1, тешко прооден пат - 2, застој во сообраќајот - 3, дефект на ПП возило - 4, недоволно вода - 5, недоволно пена - 6, несоодветна опрема - 7, недоволно опрема - 8, средства за вработен - 9, оштетување на опрема - 10, лоши временски услови - 11, недоволен број пожарникари - 12.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																				
11.	УЧЕСНИЦИ ВО ИНТЕРВЕНЦИЈАТА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Учесници</th> <th>Број на возила</th> <th>Број на учесници</th> <th>Број на работни часови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Професионална ТППЕ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Професионална ППЕ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Доброволна ППЕ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Припадници на ДЗС</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Припадници на АРМ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Припадници на полицијата</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вработени во државни органи, правни лица и лица кои самостојно вршат дејност</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Граѓани</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Учесници	Број на возила	Број на учесници	Број на работни часови	Професионална ТППЕ				Професионална ППЕ				Доброволна ППЕ				Припадници на ДЗС				Припадници на АРМ				Припадници на полицијата				Вработени во државни органи, правни лица и лица кои самостојно вршат дејност				Граѓани				
		Учесници	Број на возила	Број на учесници	Број на работни часови																																		
		Професионална ТППЕ																																					
		Професионална ППЕ																																					
		Доброволна ППЕ																																					
		Припадници на ДЗС																																					
		Припадници на АРМ																																					
		Припадници на полицијата																																					
		Вработени во државни органи, правни лица и лица кои самостојно вршат дејност																																					
Граѓани																																							
12.	ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОЖАР	Проценета материјална штета: _____ денари	<input type="checkbox"/>																																				
		Погинати: пожарникари _____, останати _____	<input type="checkbox"/>																																				
		Повредени: пожарникари _____, останати _____	<input type="checkbox"/>																																				
13.	ПОТРОШЕНИ СРЕД. ЗА ГАС. И ОШТ. ОПРЕМА	Вода _____ литри; Пенило _____ литри; Прашак _____ кгр.																																					
		CO <sub>2</sub> _____ кгр. Оштетена опрема:																																					
14.	ППЕ НЕ УЧЕСТВОВАЛА	Пожарот не е пријавен _____ 1      Непроодни патишта _____ 3	<input type="checkbox"/>																																				
		Пожарот е изгаснат од други _____ 2      Останати причини _____ 4																																					
15.		Поднесени пријави: Кривични - 1, Прекршочни - 2, Не - 3.	<input type="checkbox"/>																																				

Датум \_\_\_\_\_

М.Р. \_\_\_\_\_

Овластено лице \_\_\_\_\_

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ ЗА  
пожар на отворен простор

Реден број на листот \_\_\_\_\_

1. Локација:
- 1.1. Општина .....  1.2. Најблиско населено место .....
- 1.3. Поблиска локација ..... 1.4. Гранка на дејност .....
- 1.5. Топографска карта (1:25000) ..... секција .....  квадрант .....
- 1.6. Корисник ..... 1.7. Сопственик .....
2. Време на делување:
- |   | месец                | ден                  | час                  | мин                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1 Време на настанување .....              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.2 Откривање .....                         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.3 Време на пријавување на пожарот .....   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.4 Време на пристигнување на пожарот ..... | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.5 Време на локализирање на пожарот .....  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.6 Време на ликвидирање на пожарот .....   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
3. Откривање:
- 3.1 Пожарот го открил: шумочувар - 1, набљудувач - 2, авионабљудувач - 3, други - 4 .....
- 3.2 Пожарот е настанат во близина на: автопат - 1, патека - 2, приватно сместувалиште - 3, излетнички места - 4, .....   
 логорски оган - 4, отпушок - 5, депонии - 6, други небрежности - 7.
4. Начин на предизвикување и причини за пожарот:
- 4.1 Природно гром - 1, самозапаливање - 2, друго - 3. ....
- 4.2 Небрежност палење на земјоделски земјишта (стрижишта) - 1, палење на пасишта - 2, шумски работници - 3, .....   
 логорски оган - 4, отпушок - 5, депонии - 6, други небрежности - 7.
- 4.3 Други причини локомотиви - 1, дајноводи - 2, мотори и машини - 3, друго - 4. ....
- 4.4 Дали пожарот се повторувал и колку пати еднаш - 1, двапати - 2, повеќепати - 3. ....
- 4.5 Намера .....
- 4.6 Неутврдено .....
- 4.7 Причинител .....   
 познат - 1, непознат - 2
- 4.8 Денот кога е настанат пожарот празник - 1, викенд - 2, работен ден - 3. ....
5. Услови при настанување на пожарот:
- 5.1 Метеоролошки податоци: Метеоролошка станица .....   
 час .....  бр. на денови од последните врнежи .....   
 максимална температура ..... °C релативна влажност ..... %  
 ветер: брзина ..... km/h правец .....
- 5.2 Орографија: Експозиција  Наклон на теренот   
 Надморска височина - од  до
- 5.3 Класи на вегетациски горлив материјал во зоната на пожариштето .....   
 тревн - 1, грмушн - 2, шумн - 3, сечншта - 4.
- 5.4 Веројатност на запалување на вегетацискиот горлив материјал ..... %
- 5.5 Степен на опасност мала - 1, средна - 2, голема - 3, многу голема - 4, екстремна - 5. ....
6. Тип на пожар подземен - 1, привремен - 2, висок - 3, комбинирани - 4. ....
7. Ангажирање на гасначи и средства:
- 7.1 Гасначи (број на луѓе):
- |   |                      |
|---|----------------------|
| Шумарски инженери и техничари .....                     | <input type="text"/> |
| Шумски работници организирани во посади и бригади ..... | <input type="text"/> |
| Професионални пожарникари .....                         | <input type="text"/> |
| Пожарникари од ДПД .....                                | <input type="text"/> |
| Граѓани .....   | <input type="text"/> |
| Припадници на ДСЗ .....                                 | <input type="text"/> |
| Припадници на полиција .....                            | <input type="text"/> |
| Припадници на АРМ .....                                 | <input type="text"/> |
| Вкупно .....  | <input type="text"/> |

7.2 Сувоземни возила и воздухоплови: ....

	број		број		број	бр. на исфр.
специјални	<input type="checkbox"/>	трактори	<input type="checkbox"/>	авиони	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ципови	<input type="checkbox"/>	товарни возила	<input type="checkbox"/>	хеликоптери	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
други	<input type="checkbox"/>					

8. Применета тактика на гаснење и средства:

- 8.1 Директна откопување - 1, фронтална - 2, позадвиска - 3, една од претходно споменатите со користење на природни препреки - 4.
- 8.2 Индиректна контрапожар - 1, палење на предпожари - 2, изолирања на пожарништего - 3.
- 8.3 Ретарданги амонични - 1, пенилни - 2, вискозни - 3.

9. Загуби:

- 9.1 Жртви  Погинати  Повредени
- 9.2 Возила  Уништени  Оштетени
- 9.3 Директна материјална штета

		Површина (ха)			Загуби
	Државни	Приватни	Други		х 1.000 ден
Шуми	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Земјоделски површини	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Депонии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Други	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вкупно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Вид на опожарена површина

10.1 Земјоделски земјишта:

10.1.1 Структура на опожарената површина

	Државни		Приватни		Други	
	пов.	кол.	пов.	кол.	пов.	кол.
житарици(1-11)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
индустриски култури(13-28)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
градинарски култури(30-44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
фуражни култури(46-55)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
лозја	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
овоштарници	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
пасишта - <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
стриштига	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вкупно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.2 Шуми:

10.2.1 Намена на шумата (1-10)

10.2.2 Шумсковегетациски тип (фитоценоза)

10.2.3 Шумскостопанска единица

Оддел	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пододдел	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Загрозеност	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.2.4 Структура на опожарена површина:

Вид на шумата (1-5)   
по површина (ha)

		1		2		3	
	држ.	прив.	држ.	прив.	држ.	прив.	
до 30 г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 - 60 г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
над 60 г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
дегр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вкупно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1		2		3	
	држ.	прив.	држ.	прив.	држ.	прив.	
до 30 г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 - 60 г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
над 60 г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
дегр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
вкупно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Датум

М.П.

Овластено лице

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ  
за експлозија

Образец Е-1

Реден број на листот \_\_\_\_

1.	Место на експлозијата	Оддалеченост од ПШЕ _____ км (улица и број) _____ (општина)	<input type="checkbox"/>																																																																																																												
2.	ОШТЕ-ТЕН	Име _____ Вид на дејност: _____	<input type="checkbox"/>																																																																																																												
3.	СОПСТВЕНОСТ И ОСИГУРАНОСТ	Приватна __ 1, - Државна __ 2, - Странска __ 3, Мешовита __ 4, Останато __ 5  Осигуран __ 1, - Неосигуран __ 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																																												
4.	ОБЈЕКТ-ПРОСТОР КАДЕ НАСТАНАЛА ЕКСПЛОЗИЈА	<p><b>I. Градежни објекти:</b></p> <table border="0"> <tr><td>- Станбена зграда</td><td>01</td><td>- Хотел - мотел - камп</td><td>15</td><td>- Верски објект</td><td>27</td></tr> <tr><td>- Деловна зграда</td><td>02</td><td>- Силос</td><td>16</td><td>- Угостителски објект</td><td>28</td></tr> <tr><td>- Станбе, деловна, зграда</td><td>03</td><td>- Кино - театар</td><td>17</td><td>- индивидуална стам.зграда</td><td>29</td></tr> <tr><td>- Станбе, земјо, зграда</td><td>04</td><td>- Музеј</td><td>18</td><td>- Аеродромски објект</td><td>30</td></tr> <tr><td>- Административна зграда</td><td>05</td><td>- Магазин за готова стока</td><td>19</td><td>- Градилиште</td><td>31</td></tr> <tr><td>- Земјоделска зграда</td><td>06</td><td>- Маг. за запаливи течности</td><td>20</td><td>- Електрична централа</td><td>32</td></tr> <tr><td>- Барака</td><td>07</td><td>- Магазин за експлозивен материјал</td><td>21</td><td>- Трансформаторска станица</td><td>33</td></tr> <tr><td>- Шупа-помошна просторија</td><td>08</td><td>- Останати магацини</td><td>22</td><td>- Разводни постројки</td><td>34</td></tr> <tr><td>- Термоелектрана</td><td>09</td><td>- Стовариште затворено</td><td>23</td><td>- Плигара</td><td>35</td></tr> <tr><td>- Хидроелектрана</td><td>10</td><td>- Стовариште отворено</td><td>24</td><td>- Рафинерија</td><td>36</td></tr> <tr><td>- Паркиралиште - гаража</td><td>11</td><td>- Трговски дуќан</td><td>25</td><td>- Производен погон</td><td>37</td></tr> <tr><td>- Детски дом</td><td>12</td><td>- Занаетчиски дуќан</td><td>26</td><td>- Помошен погон</td><td>38</td></tr> <tr><td>- Старечки дом</td><td>13</td><td></td><td></td><td>- Останати градежни објекти</td><td>39</td></tr> <tr><td>- Училиште</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p><b>II. Положба на просторите:</b> Подрум -1, Приземје - 2, Меѓукат - 3, Кат - 4, Кров - 5.</p> <p><b>III. Степен на оштетување:</b> Потполно -1, Делумно - 2.</p> <p><b>IV. Сообраќајно средство:</b></p> <table border="0"> <tr><td>- Електрична локомотива</td><td>01</td><td>- Патничко моторно возило</td><td>05</td><td>- Комби</td><td>08</td></tr> <tr><td>- Дизел локомотива</td><td>02</td><td>- Автобус</td><td>06</td><td>- Останати возила</td><td>09</td></tr> <tr><td>- Теретен вагон</td><td>03</td><td>- Товарно моторно возило</td><td>07</td><td>- Возило за воздушен сообр.</td><td>10</td></tr> <tr><td>- Патнички вагон</td><td>04</td><td></td><td></td><td>- Возило за воден сообраќај</td><td>11</td></tr> </table> <p><b>V. Отворен простор:</b> да __ 1, не __ 2</p>	- Станбена зграда	01	- Хотел - мотел - камп	15	- Верски објект	27	- Деловна зграда	02	- Силос	16	- Угостителски објект	28	- Станбе, деловна, зграда	03	- Кино - театар	17	- индивидуална стам.зграда	29	- Станбе, земјо, зграда	04	- Музеј	18	- Аеродромски објект	30	- Административна зграда	05	- Магазин за готова стока	19	- Градилиште	31	- Земјоделска зграда	06	- Маг. за запаливи течности	20	- Електрична централа	32	- Барака	07	- Магазин за експлозивен материјал	21	- Трансформаторска станица	33	- Шупа-помошна просторија	08	- Останати магацини	22	- Разводни постројки	34	- Термоелектрана	09	- Стовариште затворено	23	- Плигара	35	- Хидроелектрана	10	- Стовариште отворено	24	- Рафинерија	36	- Паркиралиште - гаража	11	- Трговски дуќан	25	- Производен погон	37	- Детски дом	12	- Занаетчиски дуќан	26	- Помошен погон	38	- Старечки дом	13			- Останати градежни објекти	39	- Училиште	14					- Електрична локомотива	01	- Патничко моторно возило	05	- Комби	08	- Дизел локомотива	02	- Автобус	06	- Останати возила	09	- Теретен вагон	03	- Товарно моторно возило	07	- Возило за воздушен сообр.	10	- Патнички вагон	04			- Возило за воден сообраќај	11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Станбена зграда	01	- Хотел - мотел - камп	15	- Верски објект	27																																																																																																										
- Деловна зграда	02	- Силос	16	- Угостителски објект	28																																																																																																										
- Станбе, деловна, зграда	03	- Кино - театар	17	- индивидуална стам.зграда	29																																																																																																										
- Станбе, земјо, зграда	04	- Музеј	18	- Аеродромски објект	30																																																																																																										
- Административна зграда	05	- Магазин за готова стока	19	- Градилиште	31																																																																																																										
- Земјоделска зграда	06	- Маг. за запаливи течности	20	- Електрична централа	32																																																																																																										
- Барака	07	- Магазин за експлозивен материјал	21	- Трансформаторска станица	33																																																																																																										
- Шупа-помошна просторија	08	- Останати магацини	22	- Разводни постројки	34																																																																																																										
- Термоелектрана	09	- Стовариште затворено	23	- Плигара	35																																																																																																										
- Хидроелектрана	10	- Стовариште отворено	24	- Рафинерија	36																																																																																																										
- Паркиралиште - гаража	11	- Трговски дуќан	25	- Производен погон	37																																																																																																										
- Детски дом	12	- Занаетчиски дуќан	26	- Помошен погон	38																																																																																																										
- Старечки дом	13			- Останати градежни објекти	39																																																																																																										
- Училиште	14																																																																																																														
- Електрична локомотива	01	- Патничко моторно возило	05	- Комби	08																																																																																																										
- Дизел локомотива	02	- Автобус	06	- Останати возила	09																																																																																																										
- Теретен вагон	03	- Товарно моторно возило	07	- Возило за воздушен сообр.	10																																																																																																										
- Патнички вагон	04			- Возило за воден сообраќај	11																																																																																																										
5.	ЕКСПЛОЗИЈАТА Е ПРЕДВИЗВАНА	- Намерно 01 - Детска игра 03 - Од животни 05 - Невнимание 02 - Природни појави 04 - Неутврдено 06	<input type="checkbox"/>																																																																																																												
6.	ПРИЧИНА ЗА ЕКСПЛОЗИЈАТА	- Конструктивни недостатоци 01 - Запарување 08 - Триење 13 - Градежен недостаток 02 - Електр. апарати и уреди 09 - Брусене 14 - Оштетувања - кварови 03 - Електрични проводници (куса врска и сл.) 10 - Судар 15 - Ложишта - огништа 04 - Статички електрицитет 11 - Самозапалување 16 - Искри од локомотиви 05 - Проводници загрени со оптеретување 12 - Егзотермна реакција 17 - Отворен пламен 06 - Проводници загрени со оптеретување 12 - Останати причини 18 - Догорче од цигара 07 - Неутврдено 19	<input type="checkbox"/>																																																																																																												



7.	<b>ВРЕМЕ НА НАСТАНУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИЈАТА:</b> час _____ , ден _____ , месец _____ , година _____ Во работно време: да __ 1, не __ 2	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.	<b>ЕКСПЛОЗИЈАТА Е ПРИЈАВЕНА:</b> Автоматски - 1, Од сопственик - 2, Од вработен - 3, Од граѓани - 4.	<input type="checkbox"/>
9.	Поднесени пријави: Кривични - 1, Прекршочни - 2, Не - 3.	<input type="checkbox"/>

Датум

М.П.

Овластено лице

**СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ**  
за техничка интервенција или за други настани

Реден број на листот \_\_\_\_\_

1.	место на настанот	_____ (улица и број) _____ (населено место) _____ (општина) I _ I _ I Оддалеченост од ППЕ _____ км.
2.	оштетен	Име _____ I _ I _ I _ I _ I Вид на дејноста:
3.	сопственост и осигурување	- Приватна __1, - Државна __2, - Странска __3, - Мешовита __4, - Останато __5 I _ I - Осигуран __1, - Неосигуран __2
4.	вид на настанот	Опис:
5.	вид на интервенцијата	Опис:
6.	објект-простор на настанот	Градежни објекти __1, Отворен простор __2, Сообраќајно средство __3 I _ I Степен на оштетување: Потполно __1, Делумно __2 I _ I
7.	настанот е предизвикан	- Намерно 1 - Детска игра 3 - Од животни 5 I _ I - Невнимание 2 - Природни појави 4 - Неутврдено 6

8.	причина за настанот	-Конструкционен недостаток 01 -Градежен недостаток 02 -Оштетување, расипување 03 -Ложишта, огништа 04 -Искра од локомотива 05 -Отворен пламен 06 -Остаток од цигара 07	-Заварување 08 -Електрични апарати и уреди 09 -Електрични проводници (куса врска и слично) 10 -Статички електрицитет 11 -Проводници загреани со оптеретување 12	-Триење 08 -Брусење 09 -Судир 10 -Самозапалување 11 -Егзотермна реакција 12 -Експлозија 13 -Останати причини 14 -Неутврдено 15	13 14 15 16 17 18 19 20	I _ I
9.	време кога настанот се случил и интервенција	Настанот се случил: _____ дата _____ час _____ мин. _____ Пријавата е примена: _____ дата _____ час _____ мин. _____ Дојдено е на местото: _____ дата _____ час _____ мин. _____ Интервенцијата е завршена: _____ дата _____ час _____ мин. _____				
10	ППЕ е известена	- Телефонски 1 - Радио врска 2 - Преку курир 3 - На друг начин 4 - Неизвестена 5				I _ I
		Настанот го пријавил: _____ (име на лице-служба)				_____ (адреса и телефон)
11	Учесници во интервенцијата	учесници	број на пп возила	број на учесници	број на работни часови	
		Професионална ТППЕ				I _ I _ I _ I
		Професионална ППЕ				
		Доброволна ППЕ				I _ I _ I _ I
		Припадници на ДЗС				I _ I _ I _ I
		Припадници на АРМ				I _ I _ I _ I
		Припадници на полицијата				I _ I _ I _ I
		Вработени во државни органи, правни лица и лица кои самостојно вршат дејност				I _ I _ I _ I
		Граѓани				I _ I _ I _ I
12	последивци од настанот	Проценета материјална штета: _____ денари Погинати: пожарникари _____, останати _____ Повредени: пожарникари _____, останати _____				I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I I _ I _ I I _ I _ I
13		Оштетена опрема:				

датум

\_\_\_\_\_

М.П.

овластено лице

\_\_\_\_\_